

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за комунални дејности ( Службен весник на РМ бр.95/2012 година.) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Босилово („Службен гласник на општина Босилово„ бр. 27/2007) Советот на општина Босилово на седницата одржана на ден 17.05.2013 година, донесе:

## **ОДЛУКА ЗА КОМУНАЛЕН РЕД НА ОПШТИНА БОСИЛОВО**

### **I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се уредува комуналниот ред на општина Босилово и се пропишуваат мерки за спроведување на комуналниот ред.

#### **Член 2**

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиску уредување на односите помеѓу физичките и правните лица даватели и корисници на комунални услуги и начинот на вршење на комуналните дејности.

Под мерки за спроведување на комуналниот ред во смисла на оваа Одлука се подразбира надзорот над спроведување на оваа Одлука и казнените мерки предвидени за прекршителите.

#### **Член 3**

Комуналните дејности што се уредуваат со оваа одлука се:

1. Снабдување со вода за пиење;
2. Одведување на отпадни и атмосферски води;
3. Одржување на јавна чистота во населените места;
4. Изнесување и депонирање на комунален и цврст отпад;
5. Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктивни објекти;
6. Одржување на јавно осветлување;
7. Отстранување и чување на непрописно паркирани возила,

#### **Член 4**

Комуналните дејности ќе ги извршува ЈПКД „Огражден,, – Босилово како давател на услугите.

Давателот на услугата е должен да обезбедат трајно и квалитетно вршење на дејностите од член 3 на оваа одлука, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба.

#### **Член 5**

Како корисници на услугите во смисла на оваа одлука се сметаат физичките и правните лица кои живеат или престојуваат на подрачјето на општина Босилово.

#### **Член 6**

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите на оваа одлука.

## **II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**

### **1. Снабдување со вода за пиење**

#### **Член 7**

Под снабдување со вода се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на вода до мерниот инструмент на корисникот.

#### **Член 8**

Давател на услуга на дејноста од член 7 на оваа Одлука е ЈПКД „Огражден,- Босилово.

#### **Член 9**

Водоводна мрежа и придружни објекти и уреди во смисла на оваа одлука се: јавната водоводна мрежа до мерниот инструмент на корисникот, објектите и уредите за каптирање, пумпање, пречистување и флорирање на водата, како и шахтите, затворачките комори и резервоари за вода.

#### **Член 10**

Проектирање, изградба и реконструкција на водоводната мрежа се врши според изработена техничка документација.

#### **Член 11**

Заради заштита на водата за пиење од изворите се воспоставуваат една или повеќе заштитни зони.

Во заштитната зона околу изворите на водата за пиење не е дозволено изградба на индустриски, туристички, угостителски, спортско-рекреативни, земјоделско-стопански и други објекти, како и вршење на дејности чии отпадни материи можат да го загрозат квалитетот, здравствената исправност на изворите.

## **Член 12**

Квалитетот на водата за пиење мора да ги задоволи нормите утврдени со Закон и подзаконски акти, а кои се однесуваат на санитарно техничките, бактериолошки и хемиските услови за исправна вода за пиење.

За квалитетот и исправноста на водата за пиење е одговорен давателот на услугата.

## **Член 13**

Давателот на услугата е должен да врши дезинфекција на водата и да обезбеди испитување на хемиската и бактериолошката исправност на водата, како и санитарно-техничко одржување на објектите.

## **Член 14**

Давателот на услугата е должен да обезбедува редовно и непрекинато снабдување со вода за пиење и притисок на мрежата според водостопанска основа, освен во случаи на:

- елементарни непогоди
- поголеми хаварии,
- дефекти или оштетувања на водоводната мрежа; и
- прекин со снабдување со електрична енергија,

## **Член 15**

Во случај на недостиг на вода за пиење заради елементарна непогода, давателот на услугата е должен да даде упатство за штедење и приоритет во користењето на водата во соработка со Советот на општина Босилово.

Во случаите од став 1 на овој член водата првенствено ќе се користи за пиење.

## **Член 16**

Во случај на дефект на водоводната мрежа, давателот на услугата е должен да ги извести корисниците на услугите за прекилот и времетраењето на прекилот преку средствата за јавно информирање.

## **Член 17**

Во случаите кога отстранување на дефектот на водоводната мрежа бара раскопување на улицата, коловозот или јавната зелена површина, давателот на услугата е должен да прибави одобрение за раскопување, од надлежниот управен орган на општина Босилово и да го извести најмалку еден час пред почетокот на раскопувањето и да ги преземе сите мерки за предупредување на учесниците во сообраќајот со соодветна сообраќајна сигнализација.

По завршувањето на работите од став 1 на овој член, давателот на услугата е должен улицата и земјиштето да ги доведе во првобитна состојба.

По исклучок во итни случаи, при поголеми дефекти на водоводната мрежа, давателот на услугата може веднаш да преземе мерки за отстранување на дефектот без

претходно да го прибави одобрението од став 1 на овој член, а за тоа дополнително да го извести надлежниот управен орган на општината.

### **Член 18**

Заради нормално одвивање на работите за отстранување на дефектот на водоводната мрежа која минува низ земјиште што е во сопственост или на кое корисник е физичко или правно лице, давателот на услугата има право несметано да ги изведува работите.

По завршувањето на работите од став 1 на овој член, давателот на услугата е должен земјиштето да го доведе во првобитна положба или да ја надомести штетата. Висината на штетата ја определува комисија формирана од надлежниот управен орган на општината.

### **Член 19**

За приклучување на новите корисници на јавната водоводна мрежа корисниците претходно се должни од давателот на услугата да бараат водоприклучна согласност.

### **Член 20**

Давателот на услугата ќе издаде водоприклучна согласност ако тоа го дозволуваат неговите технички и економски можности, ако предвиденото зголемување на потрошувачката на вода е во согласност со програмата за развој и со плановите за изградба на јавниот водовод и ако со таквото зголемување на потрошувачката на вода битно не се влоши квалитетот, квантитетот на водоснабдувањето на постојните корисници на услугите.

### **Член 21**

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот водовод доколку ги исполнуваат условите утврдени со важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина, протек, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

### **Член 22**

Изградени објекти спротивно на законот не смеат да се приклучуваат на водоводната мрежа и систем. Исклучок има кога за објектот кој се приклучува на комуналната инфраструктура е издадена урбанистичка согласност согласно Законот за постапување со безправно изградени објекти.

### **Член 23**

Потрошената количина на вода се утврдува преку користење на водомери.

Корисникот на услугите е должен да се грижи за водомерот за да не дојде до негово оштетување.

Доколку водомерот биде оштетен од негрижа на корисникот на услугите, замената и поправката ќе се врши на негов трошок.

Во сите други случаи, поправката на водомерот и неговата замена паѓа на товар на давателот на услугите, како и трошковите за редовно баждирање. Доколку

баждирањето дојде по вина на корисникот на услугите, трошковите паѓаат на негова сметка.

#### **Член 24**

Корисниците на услугата се должни да плаќаат надоместок за потрошената вода.

#### **Член 25**

За неплаќање на услугите од член 24 на оваа одлука подолго од 3 месеци, давателот има право, по претходна писмена опомена да изврши исклучување од користење на вода од јавната водоводна мрежа, се додека не се исплати долгот за потрошената вода.

Повторно приклучување на водоводната мрежа го врши давателот на услугата.

Трошоците за повторно приклучување на водоводната мрежа паѓаат на товар на корисникот.

#### **Член 26**

##### **Се забранува:**

- самоволно изведување на јавно водоводна мрежа и приклучоци;
- поврзување на внатрешни водоводни инсталации со јавна водоводна мрежа со водоводни инсталации и уреди кои добиваат вода од индивидуални извори;
- бесправно користење на вода пред водомер;
- користење на вода за залевање на земјоделски површини;
- директно приклучување на уреди што користат отровни и штетни материи со јавниот водоводен систем на водоводната инсталација на корисникот;
- трајно паркирање над водоводни шахти.

## **2. Одведување на отпадни и атмосферски води**

#### **Член 27**

Во населените места во кои постои изградена канализациона мрежа не можат да се градат септички јами, туку објектите се приклучуваат на канализациона мрежа.

Кога се врши приклучување во канализациона мрежа, корисникот е должен септичката јама која нема да се користи претходно целосно да ја испразни, исчисти и дезинфицира.

#### **Член 28**

Во населените места во кои не е изградена фекална канализација испуштањето на фекалните води се врши во септички јами.

- Септичките јами не смеат да бидат отворени, треба да се бетонирани од горната страна и добро заштитени.
- Се забранува септичките јами да се празнат на патишта, улици, атмосферски канали, речни корита или други јавни површини.
- Септичките јами можат да се празнат со специјални цистерни на локациите каде се наоѓаат времените прифатилишта за комунален отпад во сите населени места,

- Поблиските услови за изградба на септичките јами ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите на комуналната дејност ( Закон за комунални дејности чл. 16 став 6, Сл. Весник на РМ бр. 95/2012).

#### **Член 29**

Надворешните клозети мора да бидат изградени според пропишаните санитарно-хигиенски услови, т.е. да се изградени од тврд материјал а доколку не проаѓа канализациона мрежа мора да бидат поврзани со септички јами без прелив и истите редовно да се одржуваат чисти, варосуваат и дезинфицираат.

Во дворовите на стамбените и деловните згради каде што нема канализација сопствениците се должни да изградат септички јами со упивателен бунар за прифаќање на отпадните води.

#### **Член 30**

Чистењето на септичките јами може да го врши овластена организација или физичко или правно лице со специјални возила-цистерни при што претходно се обезбедуваат санитарно-хигиенски мерки а по извршеното чистење се врши дезинфекција на теренот околу септичката јама.

#### **Член 31**

Условите за изградбата на надворешните клозети исто како и септичките јами се пропишуваат од страна на надлежниот државен орган надлежен за работите од областа на комуналните дејности.

#### **Член 32**

Атмосферските води се изведуваат преку секундарни терцијални атмосферски канали што постојат во атарите на населените места и надвор од градежниот опфат на населените места. Општината во зависност од потребата за интервенција и степенот на функционалноста се грижи за редовно одржување на одводната каналска мрежа.

Се забранува:

- Самоволно потрпување на атмосферските канали,
- Спречување на истек на атмосферска вода нив атмосферскиот канал,
- Самоволна изведба и ископ на произволен и индивидуален начин на атмосферски канал без согласност на надлежен орган од општината,
- Поткопување на речни брегови и црпање на земја од речните брегови и други одводни канали,

## **2. Одржување на јавна чистота во населените места**

#### **Член 33**

Под одржување на јавна чистота се подразбира чистење и метење на јавни и сообраќајни површини и чистење на снегот во зимски услови.

#### **Член 34**

Под јавни и сообраќајни површини се подразбираат: Улицы, патишта, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, мостови, паркови, улични тревници, автобуски и такси станици, паркиралишта, спортски објекти (игралишта), речни брегови, речни корита, атмосферски канали и други отворени простори.

##### **На јавните и сообраќајни површини забрането е:**

- Користење на површините за сместување на стока, амбалажа, огревен и друг материјал;
- Оставање или складирање на градежен материјал, дрвна граѓа, шут, земја, арско ѓубре, земјоделска механизација и сл;
- Миење на моторни возила и земјоделски производи;
- Пишување на графити со бои, лакови или спреј на јавни објекти,
- Поставување на разни сушални, скелиња, метални и бетонски конструкции, оставање на оштетени и хаварисани моторни и запрежни возила;
- Фрлање на комунален отпад и други предмети;
- Испуштање на фекални и секаков друг вид на отпадни води;
- Испуштање на води кои служат за наводнување на земјоделски површини;
- Користење на јавните површини за сместување и чување на домашни животни,
- Сечење и прекопување на асфалтни и бетонски површини (тротоари) од локални улици и патишта без дозвола на надлежен орган од општината,
- Истовар (оставање) на арско ѓубре на банкните од локалните патишта и улици,
- Намерно оштетување на банкните на локалните улици и патишта,
- Црпење на песок и земја од полски патишта и речни брегови,
- Намерно кршење и уништување на урбана опрема како автобуски постојки, мали канти за отпад и контејнери, сообраќајни знаци, клупи за седење, кандилабри, заштитни огради, спортски реквизити (стативи, кошеви, мрежи) и други слични елементи,
- Оставање или паркирање на оштетени, неисправни или хаварисани моторни возила.

#### **Член 35**

Правните и физичките лица се должни да го исчистат снегот и мразот на тротоарот или ако улицата нема тротоар од коловозот на половина улица во целата должина на локацијата пред својот објект.

### **3. Изнесување и депонирање на комунален и цврст отпад**

#### **Член 36**

Под комунален цврст отпад во смисла на оваа одлука се подразбираат отпадоците кои се создаваат преку секојдневниот живот и работа во стамбените и деловни згради и простории, како и отпадоци од градинарски и други култури и отпадоци што настануваат со изведување на градежни и занаетчиски работи.

### **Член 37**

Сопствениците односно корисниците на семејни згради и станови и деловни простории како и деловните субјекти, јавните установи и служби се должни отпадот од своите простории да го собират во корпи за отпад.

### **Член 38**

Граѓаните од оние населени места кои не се вклучени во системот на организирано собирање на комуналниот отпад од страна на ЈПКД „Огражден,, – Босилово се должни отпадот да го изнесат и депонираат на времените прифатилишта за комунален отпад на локации определени од поранешните Совети на месните заедници.

### **Член 39**

При транспортирање на отпадот транспортерот (физичко, правно лице или ЈПКД „Огражден,, – Босилово) е должен да го спречи растурањето на истиот а доколку се растури, веднаш да го собере.

### **Член 40**

Пцовисаните домашни животни и остатоците од природно заклани животни (коски) мора да се исфрлат на локациите каде се наоѓаат времените прифатилишта за комунален отпад.

Секој сопственик на тие животни или остатоци е должен да ископа јама на тие места и истата потоа да биде потрупана односно покриена со земја.

Сопствениците на домашни животни и објектите во кои ги одгледуваат и чуваат се должни да ја одржуваат хигиената, редовно да ги чистат површините и просториите на тие објекти со цел спречување од појава на реа и миризба по соседните стамбени објекти и поблиската околина.

## **4. Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти**

### **Член 41**

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објекти се подразбира одржување на вертикалната и хоризонталната сообраќајна сигнализација и одржување на други објекти од комуналната инфраструктура во населените места во општината, како што се крпење на ударни дупки, зимско одржување и сл.

### **Член 42**

Одржување на уличната сообраќајна сигнализација и другите инфраструктурни објекти ги врши ЈПКД „Огражден,, – Босилово.

### **Член 43**

Забрането е:

- оштетување на сообраќајните знаци;
- оштетување на столбовите на сообраќајните знаци,



## **5. Одржување на јавно осветлување**

### **Член 44**

Под одржување на јавно осветлување се подразбира одржување на уличното осветлување во населените места во општина Босилово.

### **Член 45**

Одржувањето на јавното осветлување во населените места во општина Босилово го врши ЈПКД „Огражден“, – Босилово.

### **Член 46**

Давателот на услугата е должен јавното осветлување да го одржува во функционална состојба и редовно да ги заменува прегорените и оштетени сијалици согласно Програмата за јавно осветлување.

### **Член 47**

Се забранува:

- оштетување на столбовите на кои се поставени улични светилки;
- оштетување и уништување на уличните светилки;
- поставување на било какви предмети на столбовите без одобрение на надлежен орган на општината,

## **6. Отстранување и чување на непрописно паркирани возила**

### **Член 48**

Под отстранување на непрописно паркирани возила се подразбира паркирани возила во исправна состојба и неисправна состојба и оштетени возила на коловози на јавни патишта и улици.

### **Член 49**

Забрането е паркирање на тешки моторни возила и оставање на неисправни и оштетени (хаварисани) моторни возила на улиците, банкините, водоводни шахти, атмосферски сливници, тротоарите и другите јавни површини во населените места.

### **Член 50**

Отстранувањето на непрописно паркираните возила кои се во исправна состојба се врши по налог на овластен работник од Министерството за внатрешни работи.

Отстранувањето на оштетените и неисправни возила (хаварисани) се врши со Решение донесено од страна на општинскиот комунален инспектор.

#### **Член 51**

Трошоците за отстранување на оштетените и неисправни возила паѓаат на товар на сопственикот на моторното возило.

### **7. МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОМУНАЛНИОТ РЕД**

#### **Член 52**

Инспекциски надзор во спроведувањето на оваа одлука врши општинскиот комунален инспектор и комуналните редари на општина Босилово.

#### **Член 53**

По жалби против решенија на комуналниот инспектор на општината решава Комисија за жалби на општината формирана од страна на градоначалникот.

### **8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 54**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Босилово”.

**Бр. 07 \_\_\_\_\_**  
**17.05.2013 година**  
**Босилово**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО**  
**Претседател,**  
**Софче Поповска - Георгиева**

---